



## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	29.03. 2018 година ден месец година Свети Николе Број 4	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за именување на член од редот на вработените во Управниот одбор на Општинската установа „Народен музеј,, - Свети Николе бр. 0801- 89 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

Бр.0901-105  
29.03. 2018 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за музеите „Службен весник на РМ., бр. 66/04), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 29.03. 2018 година донесе

### РЕШЕНИЕ

за именување на член од редот на вработените во Управниот одбор на Општинската установа „Народен музеј,, - Свети Николе

1. За член на Управниот одбор од редот на вработените на Општинската установа „Народен музеј,, Свети Николе се именува:

- Валентина Ташева

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801- 89  
29.03. 2018 година  
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Решение за именување на членови на Просторниот Штаб за заштита и спасување за Општина Свети Николе бр. 0801- 90 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/2**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски**

Врз основа на член 94 став 4 од Законот за заштита и спасување („Сл. весник на РМ,, бр. 36/04), како и член 22 став 1 точка 10 и член 36 и 62 од Законот за Локалната самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 5/2002, а во согласност со Уредбата за видот, големината и организацијата на силите за заштита и спасување („Сл. весник на РМ,, бр. 12/06), Советот на Општина - Свети Николе на седницата одржана на 29.03. 2018 година донесе

### **РЕШЕНИЕ** **за именување на членови на Просторниот штаб за заштита и** **спасување за Општина- Свети Николе**

1. Просторниот штаб за заштита и спасување на Општина Свети Николе го сочинуваат:
  - 1.1. За Командант на просторниот штаб за заштита и спасување за подрачјето на Општина - Свети Николе се именува Зоран Наков.
  - 1.2. За Началник на просторниот штаб за заштита и спасување се именува Сашо Панев.
  - 1.3. За помошник на Началникот за оперативни работи се именува Трајчо Кочиев.
  - 1.4. За помошникот на Началникот за хуманитарни мерки за заштита и спасување:
    - За прва медицинска помош се именува Билјана Ефтимова.
    - За згрижување и евакуација се именува Мелита Стојкова.
  - 1.5. За помошници на Началникот за технички мерки и заштита и спасување се именуваат:
    - Бобан Ефремов за заштита и спасување од пожари.
    - Александар Стојанов за заштита и спасување од поплави
  - 1.6. За извршител - администратор кој ќе ракува со компјутери и средства за врски се именува Тодорче Мишевски.
  - 1.7. За извршител курир за логистичко обезбедување и возач со Б или Ц категорија се именуваат: Игор Василов и Илија Циклев.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801-90**  
**29.03. 2018 год.**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Решение за именување командир и заменик командир на Универзалната единица за заштита и спасување бр. 0801- 91 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/3**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 10 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа, како и член 2 став 2 од Уредбата за начинот на раководење и командување со силите за заштита и спасување и командите (“Службен весник на РМ“бр.18/06) и член 7 од Одлуката за формирање на сили за заштита и спасување за подрачјето на Општина Свети Николе донесена на Советот на Општината бр.0701-298 од 17.04.2007 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за именување Командир и заменик Командир на Универзалната единица за заштита и спасување**

1.За командир на Универзалната единица за заштита и спасување се именува **Стојанче Петрушев.**

2. За заменик командир на Универзалната единица за заштита и спасување се именува **Даниел Иљов.**

3. Командирот и заменикот Командир раководат со Универзалната единица за заштита и спасување, ги спроведуваат одлуките и наредбите на просторниот штаб и ги координираат сите активности во акциите за заштита и спасување.

4.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Бр. 0801 - 91**  
**29.03.2018 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за ослободување од плаќање надомест за комунални услуги на корисници на социјална помош и постојана парична помош бр. 0801- 92 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/4**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ., бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година донесе

## **О Д Л У К А**

**за давање согласност на Одлуката за ослободување од плаќање надомест за комунални услуги на корисници на социјална помош и постојана парична помош**

### **Член 1**

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката за ослободување од плаќање надомест за комунални услуги на корисници на социјална помош и постојана парична помош донесена од Управниот Одбор на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе бр. 0202-140/2 од 23.03.2018 година.

### **Член 2**

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 92**  
**29.03.2018 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година бр. 0801-93 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/5**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Сл.Весник на РМ“ бр.17/2011; 53/2011; 144/12; 153/12; 23/13; 137/13, 163/13,44/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година, донесе

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 2018 ГОДИНА**

### **Вовед**

- Општ дел
- Просторен опфат и предмет на Програмата
- Основи за изработка на Програмата
  - Законски основ
  - Основни плански документи
- Лица вклучени во изработка на Програмата

## Глави на Програмата

1. **Цели на Програмата**
  - Општи цели на Програмата
  - Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
2. **Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по урбанистички план)**
  - Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место/локалитет
  - Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место/локалитет
  - Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност)
    - a. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање
3. **Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма**
  - Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели
  - Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
  - Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата
  - Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
  - Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата
4. **Динамика на реализација на Програмата**
  - Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси
  - Пропишување на условите за надавање
  - Лица надлежни за реализација на Програмата
5. **Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)**
6. **Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата (расходна страна на Програмата)**
7. **Преодни и завршни одредби**

## Содржина и теми во Програмата

### **ВОВЕД:**

#### **Општ дел**

Согласно Законот за градежно земјиште („Сл.Весник на РМ“ бр.17/2011; 53/2011; 144/12; 153/12; 23/13; 137/13 , 163/13, 44/15,193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16) градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Републиката и ужива посебна заштита на начин и под услови утврдени со Законот за градежно земјиште и други закони.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски и служи за доброто на сопственикот и на заедницата. Сопственоста на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Општина Свети Николе може да се стекне со право на сопственост на градежно земјиште од физички и правни лица врз основа на правно дело по претходно донесена одлука од страна на советот,или врз основа на судска одлука.

Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија,во име на Република Македонија, управува Владата на Република Македонија.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Со Одлука на Владата на Република Македонија број 41-1325/1 од 13.03.2012 година Општина Свети Николе доби право за вршење на работите за располагање со градежното земјиште сопственост на Република Македонија кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска документација.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува, да се заснова право на стварна службеност и на него да се востановат други стварни права.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓува и дава под долготраен и краткотраен закуп со јавно наддавање и со непосредна спогодба, доколку со урбанистички план или урбанистичка планска документација на градежната парцела не се предвидува изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.

## **А) Просторен опфат и предмет на Програмата**

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Свети Николе, дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2018 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во текот на годишната Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети: (се наведуваат населените места и локалитети :

### **1. Индивидуално домување**

1.1 **ГП бр. 53** КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в., „Сопотски пат“ ДУП за дел од МЗ „2“ Сопотски пат со Одлука бр.08-308 од 14.04.1990 г.

1.2 **ГП бр. 167** КО Свети Николе Општина Свети Николе, ДУП за дел од МЗ „2“ „Кумановско-Сопотски пат“, со Одлука бр.13-110 од 29.11.1995 год.

1.3 **ГП бр.37** КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“, ул.„Питу Гули“, крак од „ул.„Јане Сандански“ и граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx од 25.06.2014 год.

1.4 **ГП бр.38** КО Свети Николе Општина Свети Николе м.в.„Лозов Расадник“ ДУП за УЕ „3“ Плански опфат дефиниран со ул.„Карпошева“, ул.„Питу Гули“, крак од „ул.„Јане Сандански“ и граница на плански опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-xxx од 25.06.2014 год.

1.5 **ГП бр.1.8** КО Свети Николе Општина Свети Николе локалитет „Сопотски пат“ ДУП за декл УЕ „2“, со одлука бр.0701-740 од 29.08.2012год.

## **2. Лесна и незагадувачка индустрија**

2.1 **ГП бр.7** КО Амзабегово, Општина Свети Николе УПВНМ за ИЗ Овче Поле со одлука бр. 0801-312 од 29.04.2015година;

2.2 **ГП бр.8** КО Амзабегово, Општина Свети Николе УПВНМ за ИЗ Овче Поле со одлука бр. 0801-312 од 29.04.2015година;

2.3 **ГП бр.10** КО Амзабегово, Општина Свети Николе УПВНМ за ИЗ Овче Поле со одлука бр. 0801-312 од 29.04.2015година;

2.4 **ГП бр.12** КО Амзабегово, Општина Свети Николе УПВНМ за ИЗ Овче Поле со одлука бр. 0801-312 од 29.04.2015година;

2.5 **ГП бр.15** КО Амзабегово, Општина Свети Николе УПВНМ за ИЗ Овче Поле со одлука бр. 0801-312 од 29.04.2015година;

2.6 **ГП бр.16** КО Амзабегово, Општина Свети Николе УПВНМ за ИЗ Овче Поле со одлука бр. 0801-312 од 29.04.2015година;

## **3. Мали комерцијални и деловни намени**

3.1 **ГП бр.20** КО Амзабегово, Општина Свети Николе УПВНМ за ИЗ Овче Поле со одлука бр. 0801-312 од 29.04.2015година;

## **4. Бензиски пумпни станици и услужен центар**

4.1 **ГП бр.1.1.1** КП 83/2 КО Павлешенци Општина Свети Николе м.в.„Кшанско Поле“согласно одобрена ДУПД со Решение број 16-3691/3 од 04.10.2011 г.

4.2 **ГП бр.2.2.2** КП 1160/1 КО Свети Николе-вон гр. Општина Свети Николе м.в.„Длги рид“согласно одобрена ДУПД со Решение број 16-3706/2 од 15.02.2012 г.

## **Б) Основи за изработка на Програмата**

### **▪ Законски основ**

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ бр.17/2011; 53/2011; 144/12; 153/12; 23/13; 137/13,163/13,44/15,193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16) и чл. 51 став 2 од Статутот на Општина Свети Николе („Сл. Гласник на Општина Свети Николе“ бр. 1 /2006)

### **▪ Основни плански документи**

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

- **Локален еколошки акционен план** за Општина Свети Николе за плански период од 1999 до 2020 год.
- **Стратегија за одржлив локален развој** на Општина Свети Николе за плански период од 2010 до 2015 год.
- **План за вработување** на Општина Свети Николе за плански период за 2018 година
- **Генерален урбанистички план** на Град Свети Николе бр.13-99 од 31.07.1998 г. за плански период од 1998 до 2010 год.

Генералниот урбанистички план за град Свети Николе има за основна цел, со максимално користење на условите кои ги нуди просторот, земјиштето, створените вредности и реалните материјални и други можности на градот, да ги зацрта основните правци за идниот развој на градот и да ги согледа најповолните решенија за неговата организација.

Бидејќи Генералниот урбанистички план за град Свети Николе е застарен Општина Свети Николе започна постапка за изработка на нов Генерален урбанистички план за град Свети Николе.

Од аспект на поширока просторна организација од посебно значење се согледаните оски на развојот на регионот Источна Македонија. Тие одат на линија Струмица-Радовиш-Штип-Свети Николе со полуоска Штип-Кочани. Во рамките на овој регион значајно е и изградбата на дел од делницата на автопатот А4 Миладиновци-Свети Николе –Штип(48 km).

Во однос на идната концепција на системот на населбите постојат населби од урбан, полуурбан и рурален карактер, односно на населби од градски карактер, населби кои се или ќе станат во иднина населби од градски карактер и населби од рурален, неурбан карактер. Свети Николе во оваа хиерархија спаѓа во ранг на населба од II степен-урбана населба-центар на општина. Со новиот ГУП ќе бидат определени поставките за просторно-планска разместеност на стопански и нестопански дејности од општествен стандард, занаетчиство, трговија и угостителство.

Во наредниот период потребно е да се прошири станбената зона најмногу северозападно, јужно и дел југо-западно од градот.

- **Програма за урбано планирање „Ф“ на Општина Свети Николе за изработка на урбанистички планови во 2018 година бр.0801-542 од 27.12.2017 година.** Основни цели и задачи на новите урбанистички планови се:
  - Оптимална организација и користење на просторот ;
  - Одржливо користење на природните ресурси;
  - Заштита на животната средина;
  - Хуманизација на условите за живеење;
  - Промоција на долгорочен и одржлив социо-економски развој;
  - Создавање на порационална организација на различни видови на користење на земјиштето, нивна меѓусебна поврзаност со што би требало да се избалансираат потребите од социо-економски развој како и квантитативно-квалитативна трансформација на содржините на просторот;
  - Достигнување на повисок степен на просторна организација и
  - Заштита и користење на продуктивното земјоделско земјиште за примарно производство;

## **В) Лица вклучени во изработка на Програмата**

1. Елена Николова, дипл.град.инг.

## **ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:**

### **1. Цели на Програмата**

#### **▪ Општи цели на Програмата**

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови за развој.

#### **▪ Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети**

Со Програмата ќе се овозможат просторни услови за развој на станбено-резидентни, образовни, деловни, индустриски, рекреативно-спортски градби, како и градби за развој на културата и уметноста, а со самото тоа и поттикнување и привлекување на домашни и странски инвестиции и динамизирање на економската активност преку искористување на локалните ресурси и создавање на претпоставки и предуслови за отворање на нови работни места..

### **2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по населено место и по урбанистички план)**



- **Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање** во тоа населено место/локалитет, идентификувани со број на градежните парцели се составен дел на Програмата.
- **Детален преглед на градежни парцели (по населено место и по урбанистички план)**
  - А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање**
  - Табелата ќе ги содржи следните информации:
    - Број на градежна парцела
    - Вкупна површина на градежната парцела
    - Намена на земјиштето (основна класа)
    - Намена на земјиштето (опис)
    - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
    - Површина за градба
    - Бруто изградена површина
    - Процент на изграденост
    - Коефициент на искористеност на земјиштето
    - Максимална дозволена висина
    - Катност
    - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен
    - Рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното надавање
    - Време на започнување и времетраење на јавното надавање
    - Условите за учество на јавното наддавање за странски физички и правни лица
    - Обврска на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор и до Комисијата да достави оригинален доказ за извршена уплата со целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање
    - Рокот за прибавување на Одобрение за градење, како и рокот за изградба на објектот
    - Интернет страницата на која ќе се одвива јавното наддавање
    - Вкупна почетна/утврдена цена и
    - Други обврски што треба да ги исполни најповолниот понудувач кои би биле утврдени со Договорот за отуѓување

### **3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма**

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање/претпоставување на заинтересираните страни за купување/изнајмување на одредени делови од градежното земјиште. Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи/изнајмувачи на земјиштето и идни инвеститори, односно претставуваат целна група на активностите од маркетинг стратегијата.

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни.

Во основа целна група за купување на градежното неизградено земјиште ќе бидат младите брачни двојки и бизнис секторот.

Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни. Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса. За таа цел ќе се користат следните алатки:

- Надградба и проширување на веб страната на Општина Свети Николе
- Информации за продажба на градежното земјиште на ВЕБ страницата [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk) и на локалните медиуми, како и во медиуми во соседните градови
- Интернет бизнис портали

- Изработка и дистрибуција на промотивен материјал
- Презентација на локацискиот потенцијал на 3Д анимација
- Непосредни средби со граѓаните и бизнис секторот
- Настап на локалните медиуми и сл.

За имплементација на маркетинг стратегијата ќе биде задолжен информативниот центар и одделението за ЛЕР.

#### 4. Динамика на реализација на Програмата

- **Број на турниси за објавување оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турниси**

Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во две турниси-лицитации.

Доколку се појави потреба може во текот на 2018 година да се одржат и повеќе од предвидените две лицитации.

- **Пропишување на условите за надавање**

Постапката за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежното земјиште сопственост на РМ по пат на јавно надавање ќе се спроведува согласно Законот за градежно земјиште со електронско јавно надавање(јавно надавање) на интернет страната [www.gradezno-zemijiste.mk](http://www.gradezno-zemijiste.mk), со претходно дадена објава од страна на Комисијата за спроведување на постапки за јавно надавање ( во понатамошниот текст - Комисија) во:

- Два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик,а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавување на објавата и најмалку една половина од една половина од една страна на печатениот медиум и
- Службен весник на РМ

Комисијата е должна на денот на објавување на објавата во дневните весници да ги објави податоците и целокупната документација за градежните парцели предмет на отуѓување на интернет страницата на која ќе се врши јавното надавање.

Висината на банкарската гаранција за сериозност на понуда е во износ од 100% до 500% од вкупната почетна цена на градежното земјиште но не помалку од 30.000,00 денари.

Рокот за поднесување на пријавата за учество на електронското јавно надавање зависи од намената на земјиштето и не може да биде пократок од 20 календарски дена ниту подолг од 60 дена сметајќи од денот на објавување на објавата до денот на поднесувањето на пријави.

Учеството на јавното надавање заинтересираните правни и физички лица го потврдуваат со поднесување на пријава за учество на јавното надавање по електронски пат,во која се наведени податоците за која градежна парцела се однесува пријавата,за подносителот на пријавата како и за трансакциона или жиро-сметка на која ќе биде вратен депозитот за учество на јавното надавање.

Доколку предмет на објавата се повеќе градежни парцели,а учесникот е заинтересиран за повеќе од една градежна парцела се поднесува поединечна пријава за секоја градежна парцела за што доставува и посебна банкарска гаранција за сериозност на понудата.

На подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација Комисијата им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното надавање.

Комисијата по истекување на рокот за поднесување на пријавите во рок од 24 часа утврдува дали пријавите се комплетирани и поднесени во согласност со објавата при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација Комисијата им доставува корисничко име и лозинка за учество на јавното надавање,а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното надавање.

Јавното надавање се одржува во рок од 2 дена по истек на рокот за поднесување на пријава за учество на јавно надавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето кое е предмет на објавата по м2.

Јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник, а јавното наддавање ќе биде успешно доколку има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена за отуѓување на градежното земјиште.

Наддавањето се врши „чекорно“ т.е. висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по м<sup>2</sup> на градежно земјиште изнесува 10% од минималната почетна цена по м<sup>2</sup> со секој „чекор“ но не помалку од 10,00 денари .

Јавното наддавање не може да трае пократко од 15 минути.Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата,при што доколку во истекот на последните две минути од страна на учесниците е дадена понуда,крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути,а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

За најповолен понудувач се смета учесникот кој понудил последна цена по м<sup>2</sup>,која претставува највисока цена за отуѓување,односно највисока цена за едногодишна закупнина на градежното земјиште доколку истото се дава под закуп.

Комисијата по завршувањето на јавното надавање изготвува записник за спроведеното јавно надавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

По завршување на постапката за јавно наддавање,Комисијата е должна во рок од 3 работни дена да достави барање за мислење до Државното правобранителство на РМ по однос на нацрт-текст на Договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на РМ.

Државното правобранителство на РМ е должно да достави мислење по однос на нацрт-текстот на Договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на РМ во рок од 30 дена од добивањето на барањето за мислење.Доколку во рок од 30 дена Државното правобранителство на РМ не достави мислење,ќе се смета за позитивно.

По прибавување на позитивно мислење од Државното правобранителство на РМ,Комисијата во рок од три работни дена до најповолниот понудувач доставува известување за избор на најповолен понудувач.

По завршување на постапката за јавно наддавање, со најповолниот понудувач, во рок од 5 работни дена по доставување на доказ за извршена уплата со целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, Градоначалникот во име на Република Македонија склучува Договор за отуѓување на градежно земјиште во елктронска форма преку информацискиот систем,односно за давање под долготраен закуп.

▪ **Лица надлежни за реализацијата на Програмата**

Лицата кои ќе ги спроведуваат постапките за отуѓување или давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кои задолжително треба да поседуваат овластување, се:

- 1.Кирил Макаровски
- 2.Бранко Стојановски
- 3.Дарко Јованов
- 4.Елена Николова и
- 5.Катерина Стамболиева

**5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата –од Табела**

**Приходи:**

**СЕ ВКУПНО ПРИХОДИ: 20.180.665,00 денари**

**6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата**

**Расходи :**

Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:

- Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување на градежното земјиште 10% (20.180.665,00 x 10%) 2.180.665,00 ден.

- Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште 50.000,00 ден.

**СЕ ВКУПНО РАСХОДИ : 2.230.665,00ден.**

## 7.Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на општина Свети Николе.
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Свети Николе.
- Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службениот гласник на општина Свети Николе“.

**Бр. 0801- 93**  
**29.03. година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Даме Груев,, с. Ерцелија бр. 0801- 94 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/6**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29. 03. 2018 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК** **за усвојување на Годишен план за вработување на** **ООУ „Даме Груев,, с. Ерцелија**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Даме Груев,, с. Ерцелија за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 94**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“, Свети Николе бр. 0801- 95 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/7**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29. 03. 2018 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишен план за вработување на**  
**ООУ „Кирил и Методиј,, Свети Николе**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“, Свети Николе за 2019 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

**Бр.0801 - 95**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**З А К Л У Ч О К**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈКП „Комуналец“, Свети Николе за 2019 година бр. 0801- 96 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/8**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29. 03. 2018 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишен план за вработување на**  
**ЈКП „Комуналец,, Свети Николе за 2019 година**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 96**  
**29.03 2018 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2017 година бр. 0801- 97 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/9**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2017 година**

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на вардарски плански регион за 2017 година донесен со Одлука на Управен одбор бр.02-81/6 од 12.03.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Никол,,.

**Бр.0801 - 97**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2017 година бр. 0801- 98 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/10**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,,г бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на**  
**Вардарски плански регион за 2017 година**

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2017 година донсен со Одлука на Управен Одбор бр. 02-81/5 од 12.03.2018 година:

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

**Бр.0801 - 98**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**З А К Л У Ч О К**

За објавување на Одлука за парична помош за талентиран ученик бр. 0801- 99 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/11**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03.2018 донесе:

**О Д Л У К А**

**за парична помош за талентиран ученик**

**Член 1**

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 25.000,00 денари на лицето **Антонио Иванов** од Свети Николе со стан на улица „ Вељко Влаховиќ,, бр. 142 на име

финансиска помош за учество на натпревари на неговиот син Александар Иванов во Долгопрудниј, Москва, Русија на Втората Европска Олимпијада по физика.

#### **Член 2**

Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на општина Свети Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 ( тековна резерва- непредвидени трошоци).

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801- 99**

**Совет на Општина Свети Николе**

**29.03.2018**

**Претседател,**

**Свети Николе**

**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за парична помош за лекување бр. 0801- 100 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/12**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03.2018 донесе

### **О Д Л У К А**

#### **за парична помош за лекување**

#### **Член 1**

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 20.000,00 денари на лицето **Стевче Спасовски** од Свети Николе со стан на улица „ 11 Октомври,, бр. 76-17 на име финансиска помош за лекување на дете во Република Словенија.

#### **Член 2**

Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на општина Свети Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 ( тековна резерва- непредвидени трошоци)



### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801- 100**

**Совет на Општина Свети Николе**

**29.03.2018**

**Претседател,**

**Свети Николе**

**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Стратегија за Локален економски развој бр. 0801-101 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/13**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК** **за усвојување на Стратегија за Локален економски развој**

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Стратегијата за локален економски развој на Општина Свети Николе 2018 - 2022 година на седницата одржана на ден 29.03.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 101**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Општина Лозово бр. 0801- 102 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/14**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ,, бр.8/2005,150/2007,35/2011,166/2012 и 137/2013), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година донесе

### **О Д Л У К А**

#### **за давање на трајно користење недвижна ствар на Општина Лозово**

##### **Член 1**

Со оваа Одлука на Општина Лозово се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар – зграда 2 со објект во површина од 294 м2, кој се наоѓа на КП бр.2408, запишан во И.Л. бр.846 за КО Лозово, сопственост на Општина Свети Николе.

##### **Член 2**

Недвижната ствар од Член 1 на оваа одлука се дава на користење на Општина Лозово со намена за Детска Градинка.

##### **Член 3**

Оваа одлука стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801- 102**

**29.03. 2018 година**

**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**

**Претседател,**

**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе бр. 0801- 103 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

**Бр.0901-105/15**  
**29.03. 2018 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29. 03. 2018 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишен план за вработување на**  
**ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2019 година.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

Бр.0801 - 103  
29.03. 2018 година  
Свети Николе

Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**З А К Л У Ч О К**

За објавување Одлука за утврдување на приоритет на проект бр. 0801- 104 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година.

Бр.0901-105/16  
29.03. 2018 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), како и член 2 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.03. 2018 година донесе

**ОДЛУКА**  
**за утврдување на приоритет на проект**

**Член 1**

Советот на Општина Свети Николе со оваа одлука утврдува приоритет на проектот:

- **Атмосферска канализација за дел од викано место Кикевачка (Потег од раскрсница на ул. Кикевачка до испуст во река Периш)**

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Бр. 0801 – 104**  
**29. 03.2018 год.**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Кире Алексов с.р.**

## **СОДРЖИНА**

1.Решение за именување на член од редот на вработените во Управниот одбор на Општинската установа „Народен музеј,, - Свети Николе. ....	стр.1
2.Решение за именување на членови на Просторниот Штаб за заштита и спасување за Општина Свети Николе . . . . .	стр.2
3.Решение за именување командир и заменик командир на Универзалната единица за заштита и спасување. . . . .	стр.3
4.Одлука за ослободување од плаќање надомест за комунални услуги на корисници на социјална помош и постојана парична помош. . . . .	стр.4
5.Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе за 2018 година . .	стр.5
6. План за вработување на ООУ „Даме Груев,, с. Ерцелија за 2019 година . . . . .	стр.13
7.План за вработување на ООУ „Кирил и Методиј,, Свети Николе за 2019 година. . . . .	стр.14
8.Годишен план за вработување на ЈКП „Комуналец,, за 2019 година. . . . .	стр.15
9.Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2017 година . . . . .	стр.15
10. Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2017 година. . . . .	стр.16
11.Одлука за парична помош за талентиран ученик . . . . .	стр.16
12.Одлука за парична помош за лекување. . . . .	стр.17
13.Стратегија за Локален економски развој. . . . .	стр.18
14.Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Општина Лозово . . . . .	стр.19
15. Заклучок за усвојување на Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе . . . . .	стр.20
16. Одлука за утврдување на приоритет на проект. . . . .	стр.21

**Бр. 0801 – 106**  
**29. 03.2018 год.**  
**Свети Николе**

